

## ЗАПИСНИК

од работата на Изборната комисијата за спроведеното тајно гласање за членови на Факултетското студентско собрание, на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје

На 30 ноември 2020 година се спроведе тајно гласање за избор на членови на Факултетското студентско собрание (ФСС) на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (во натамошниот текст: Факултетот) за мандатен период од 1 (една) година.

Гласањето го спроведе Изборната комисија во состав:

1. доц. д-р Валентин Раковиќ, претседател,
2. доц. д-р Даниел Денковски, член,
3. Камелија Костовска, студент – член,
4. Анастасија Смиљанова, студент – член,
5. Бојан Јакимовски, студент – член.

На Факултетот гласаа вкупно 395 студенти.

Изборната комисија по спроведеното тајно гласање ја утврди следната состојба:

За членови на ФСС од **прва година** се избираат 3 (три) претставника од утврдените на собирот следни кандидати: Магдалена Јакимовска, Андреј Котевски, Давид Атанасоски

За кандидатот Магдалена Јакимовска индекс бр. 92/2020 гласале вкупно 188 студенти.

За кандидатот Андреј Котевски индекс бр. 28/2020 гласале вкупно 108 студенти.

За кандидатот Давид Атанасоски индекс бр. 14/2020 гласале вкупно 125 студенти.

За членови на ФСС од **втора година** се избираат 5 (пет) претставника од утврдените на собирот следни кандидати: Дијана Кузманова, Марко Зајков, Никола Јовановски, Анастасија Марковска, Оливер Васевски, Ева Иванов, Марко Илиевски, Дариа Најденовска

За кандидатот Дијана Кузманова индекс бр. 51/2019 гласале вкупно 70 студенти.<sup>1</sup>

За кандидатот Марко Зајков индекс бр. 22/2018 гласале вкупно 94 студенти.

За кандидатот Никола Јовановски индекс бр. 102/2018 гласале вкупно 110 студенти.

За кандидатот Анастасија Марковска индекс бр. 24/2019 гласале вкупно 111 студенти.

<sup>1</sup> Кандидатката Дијана Кузманова своеволно се откажа од сопствената кандидатура. Изјавата беше доставена до е-поштата на изборната комисија.

За кандидатот Оливер Васевски индекс бр. 246/2016 гласале вкупно 58 студенти.

За кандидатот Ева Иванов индекс бр. 102/2019 гласале вкупно 114 студенти.

За кандидатот Марко Илиевски индекс бр. 82/2019 гласале вкупно 68 студенти.

За кандидатот Дариа Најденовска индекс бр. 223/2019 гласале вкупно 70 студенти.

За членови на ФСС од **трета година** се избираат 4 (четири) претставника од утврдените на собирот следни кандидати: Надежда Илиева, Пепита Манџикоска, Вера Палевска, Благоја Тодоровски

За кандидатот Надежда Илиева индекс бр. 17/2018 гласале вкупно 137 студенти.

За кандидатот Пепита Манџикоска индекс бр. 195/2018 гласале вкупно 137 студенти.

За кандидатот Вера Палевска индекс бр. 106/2018 гласале вкупно 126 студенти.

За кандидатот Благоја Тодоровски индекс бр. 235/2017 гласале вкупно 126 студенти.

За членови на ФСС од **четврта година** се избираат 2 (два) претставника од утврдените на собирот следни кандидати: Јордан Лазов, Војдан Андонов

За кандидатот Војдан Андонов индекс бр. 92/2017 гласале вкупно 214 студенти.

За кандидатот Јордан Лазов индекс бр. 187/2015 гласале вкупно 172 студенти.

За членови на ФСС од **втор и трет циклус студии** се избираат 1 (еден) претставника од утврдените на собирот следни кандидати: Сандра Костова

За кандидатот Сандра Костова индекс бр. 13/2020 гласале вкупно 288 студенти.

Изборната комисија по пребројување на гласовите од спроведеното тајно гласање на 30.11.2020 година ја донесе следната

## ОДЛУКА

за прогласување на резултати од тајното гласање

1. Согласно добиените гласови од студентите на тајното гласање спроведено на 30.11.2020 година за избрани 15 членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје се прогласуваат:

Од прва година:

Магдалена Јакимовска, Андреј Котевски, Давид Атанасоски

---

---

---

Од втора година:

Ева Иванов, Анастасија Марковска, Никола Јовановски, Марко Зајков, Дариа Најденовска

---

---

---

---

Од трета година:

Надежда Илиева, Пепита Манџикоска, Вера Палевска, Благоја Тодоровски

---

---

---

---

Од четврта година:

Јордан Лазов, Војдан Андоднов

---

---

---

Од втор и трет циклус:

Сандра Костова

---

---

2. Мандатот на избраните членови трае една година, односно до наредните избори во 2021 година.

3. Одлуката да се достави до Деканот на Факултетот, ФСС ФЕИТ, веб страницата на Факултетот и на ФСС и архивата.

Изборната комисија:

1. доц. д-р Валентин Раковиќ, претседател,
2. доц. д-р Даниел Денковски, член,
3. Камелија Костовска, студент – член,
4. Анастасија Смиљанова, студент – член,
5. Бојан Јакимовски, студент – член.